

Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

جامعة المترجمين في جمهورية مقدونيا

Здружение на преведувачи на Република Македонија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Примено:	15.09.2015		
Орг.единица	Број	Прилог	Вредност
41	9654/1		

До: Влада на Република Македонија
Кабинет на премиерот Никола Груевски

Копија до: Министерство за финансии, Министер Зоран Ставревски
Управа за јавни приходи, Генерална дирекција Скопје
Министерство за труд и социјални работи, Кабинет на министерот

Предмет: Предлог за воведување паушално плаќање придонеси, однапред за цела година, за самовработени лица од преведувачката и толкувачката професија (може да се примени и на другите слободни професии)

Поднесувач: Здружение на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) www.mata.mk


Скопје, 15 септември 2015 г.

Почитувани,

Во продолжение на овој документ сакаме да ви го изложиме предлогот на ЗПРМ за воведување незадолжително паушално плаќање на задолжителното пензиско и здравствено осигурување, годишно, однапред, за преведувачи, толкувачи (и припадници на други слободни професии) што ќе го стекнат статусот на самовработено физичко лице. ЗПРМ предлага статусот на самовработено физичко лице (УЈП има издадено брошура со наслов Оданочување на приходи остварени од вришење на самостојна дејност која добро ги претставува законските основи), покрај плаќањето на персоналниот данок, да опфаќа и паушално плаќање на придонесите од задолжителното здравствено и пензиско осигурување кое би се вршело на почетокот на годината, однапред за целата година. Овој модел не би бил задолжителен за сите и би го применувале оние преведувачи и толкувачи (и припадници на други слободни професии) што своеволно ќе се одлучат за статусот на самовработен преведувач/толкувач физичко лице (или друга слободна професија).

За повеќе информации посетете ја нашата интернет-страница www.mata.mk

To see MATA Bylaws, Code of Professional Conduct and Ethics, Framework Action Programme and other relevant information and documents, please visit our website <http://www.mata.mk>.



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преводчиците на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

الجمعية المacedونية لـ المترجمين

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Во анализата што следи ќе демонстрираме кои би биле придобивките од врзувањето на веќе поставените законски основи и барања во една целина, односно проширувањето на статусот самовработено физичко лице со регистрирање на преведувачите/толкувачите (или други слободни професии) во соодветен регистар на професијата и паушално плаќање на придонесите, однапред за цела година, покрај веќе предвиденото плаќање на персоналниот данок. Предлогот исто така ги зема превид искуствата од останатите земји во Европа, согледани во документот Социјалната заштита на самовработените лица, подготвен од Генералниот директорат за вработување, социјални прашања и инклузија на Европската унија¹ и приложен кон овој документ.


1. Предлог модел на самовработен преведувач/толкувач физичко лице (или припадник на друга слободна професија)

ЗПРМ предлага Министерството за финансии (УЛП) и Министерството за труд и социјални работи со акт да го регулираат статусот самовработено физичко лице за преведувачите/толкувачите или други слободни професии во кој би се предвидело паушално авансно плаќање на пакети за пензиско и здравствено осигурување и кој би го уредувал следното:

1.1 Се предвидуваат пакети за паушално авансно плаќање на задолжителните придонеси во З износи: (1) за нето приходи во просечен месечен износ до просечната плата, (2) за нето приходи до две нето просечни плати и (3) за нето приходи до максималниот дозволен нето приход како самовработено физичко лице (предлогот на ЗПРМ е овој износ да е три просечни месечни плати).

1.2 Надлежните органи ја поседуваат потребната експертиза и следат определени постапки и процедури при утврдувањето на обврските за плаќање на социјалното осигурување. Поради тоа би ви оставиле на вас да ги пресметате точните износи на трите пакети споменати во точка 1.1 земајќи предвид сите подолу наведени образложенија. Предлогот на ЗПРМ за износот на овие пакети за здравствено и пензиско осигурување, врз основа на дискусији со колегите од преведувачката и

¹ Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland. Social protection of the self-employed, Situation on 1 January 2014. Social Protection and Activation Systems. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 2014.



Association des Traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРЕВЕДУВАЧИ

Здружение на преведувачи на Република Македонија


толкувачката професија, и земајќи ги предвид сите долу наведени аргументи и олеснувања, се следните (1) 20.000 ден. годишно однапред, (2) 30.000 ден. годишно однапред и (3) 45.000 ден. годишно однапред.

1.3 Предлагаме, исто така, овие пакети да бидат достапни за купување од страна на сите заинтересирани граѓани што се запишани во регистри за вршење дејност, што ќе сакаат да ги уплаќаат за да можат да остварат право на пензиско и здравствено осигурување дури и ако немаат доволно приходи.

1.4 Треба да се утврди дозволениот просечен нето месечен или годишен приход на самовработеното физичко лице. Според сегашните правила на УЛП за самовработени лица тој изнесува две просечни плати. ЗПРМ сепак смета дека овој износ треба да се зголеми на најмалку 3 просечни нето плати. Причината за ваквото зголемување би била што и покрај тоа што износот кој останува по плаќањето на данокот и придонесите во случај на хонорар за превод или толкување се смета за нето износ (нето плата) тој во суштина **не е нето плата за нас** бидејќи од него ги плаќаме сите други трошоци (пр. сметководствени услуги, комунални/простор таму каде што работиме) и инвестициите во алатки и материјали за работа (компјутери, печатачи, скенери и др. сл. опрема, софтвери, речници, референтни материјали, телефони), професионална надградба (членство во професионални здруженија, конференции, семинари, обуки) и маркетинг. На сето ова отпаѓа најмалку 50 проценти од заработка износ кој го нарекуваме нето по одземањето на придонесите и персоналниот данок. Овде одбравме за сумите да зборуваме во нето износ бидејќи законските плати се цитираат во нето износи, но не би имале ништо против да бидат изразени и во бруто износи.

1.5 Треба да постои даночни олеснување кое ќе се однесува и на персоналниот данок и на придонесите поради (1) веќе наведените причини во претходната точка (1.4, трошоци од работењето), (2) преводот и толкувањето се авторска работа/труд и подлежат на Законот за авторски и сродни права, и (3) придонесите ќе се плаќаат авансно за цела година однапред, што е основа за намалување бидејќи фондовите однапред добиваат готови пари за цела година.

1.6 Затоа, врз основа на горенаведените причини сметаме дека даночното олеснување треба да изнесува 50% на нето основиците за секој гореспоменат пакет посебно, и за придонесите и за персоналниот данок.



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

الجمعية المacedونية لـ المترجمين

Здружение на преведувачи на Република Македонија

1.7 Во поглед на персоналниот данок, постојните олеснувања се 50% за книжевен превод и 30% за друг превод и толкување. Со оглед на сето веќе образложено како и фактот што за другиот превод и толкување важат истите барања и трошоци за преведувачите како и за книжевниот превод, а и општествената важност на другиот превод е на еднакво ниво како и на книжевниот превод, сметаме дека оваа стапка треба да се изедначи на 50% за сите видови превод и толкување.

1.8 Во поглед на пензиското осигурување, сметаме дека придонесот треба да се уплака и во првиот и во вториот фонд, каков што е случајот со сите вработени лица.

1.9 Во поглед на здравственото осигурување, сметаме дека самовработеното физичко лице треба да ги има истите права како и секое друго вработено лице.

1.10 Дополнително, со цел добивање на статусот самовработено физичко лице, лицето мора да е запишано во соодветен регистар за професијата во соодветно надлежно тело. Ова барање е наметнато и со новиот Закон за забрана на нерегистрирана дејност (http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/Zakon_neregistrirana_dejnost.pdf). За професиите слободен преведувач и толкувач таков регистар не постои во ниту една институција, освен Регистарот на судски преведувачи при Министерството за правда кој не ги опфаќа сите професионални преведувачи и толкувачи туку само судските преведувачи и тоа не сите туку само од одредена година до сегашноста. За да се заокружи целнината на статусот самовработен преведувач/толкувач (или друга слободна професија), неопходно е да се отвори регистар на професионални преведувачи и толкувачи. Најблиску до ваков регистар е регистарот на Здружението на преведувачи на Република Македонија. Во него се запишани сите членови на ЗПРМ кои ги исполнуваат сите професионални и етички стандарди за вршење на професијата пропишани од ЗПРМ, а засновани на прифатените европски и меѓународни професионални и етички стандардни (Европскиот стандард за преведување EH5038, Професионалните стандарди на Меѓународното здружение на конференциски толкувачи –АПС, Кодексот на професионално и етичко однесување на ЗПРМ, Статутот на ЗПРМ). Регистарот на



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

الجمعية المacedونية ل翻譯者

Здружение на преведувачи на Република Македонија

да му се довери на ЗПРМ да го води овој регистар, како посебен регистар од регистарот на членови, но за тоа на ЗПРМ ќе му биде потребна дополнителна финансиска и експертска помош и персонал за да го изгради капацитетот да ја врши оваа работа за територијата на цела РМ. ЗПРМ нема вработен персонал, сета работа во ЗПРМ ја работат членови на ЗПРМ на доброволна основа.


1.11 Со професионален регистар, пакети за авансно годишно плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување и плаќање на персоналниот данок целосно се заокружува статусот на самовработен преведувач/толкувач физичко лице (слободен преведувач/толкувач) или самовработено физичко лице од слободна професија.

2. Анализа на слабостите на сегашните решенија

Како што стојат работите во моментот, слободните преведувачи/толкувачи (или припадници на др. слободни професии) за да ја извршуваат својата професија можат да имаат:

- (1) статус на невработено лице што добива хонорари за својата работа без при тоа да остварува никакви права на пензиско и здравствено осигурување, или
- (2) да бидат некаде формално вработени за да можат да остварат право на пензиско и здравствено осигурување а да ја вршат својата вистинска дејност хонорарно, или
- (3) да станат трговец-поединец или некоја друга форма на трговско друштво.

Меѓутоа, природата на преведувачката/толкувачката професија, а и на сите други слободни професии (уметници од сите видови, новинари, лектори и сл.) е таква што не обезбедува континуитет на работните ангажмани, а со тоа ни на приходите. Многу често има големи паузи помеѓу ангажманите, а има и месеци во кои најчесто воопшто нема ангажмани (летните месеци јули и август и декември и јануари). Исто така, некон ангажмани траат многу долго па поминува многу време, некогаш неколку години додека да се добие хонорарот. Неретко ангажманите не се во доволен обем или со доволен континуитет за вршителот на дејноста да може да биде правен субјект и редовно да ги подмирува сите давачки и трошоци пропишани со закон. Токму поради ова, опцијата 3 погоре не одговара на голем број слободни преведувачи/толкувачи. Опцијата 2 е опција од немајќаде, и кога засегнатите преведувачи/толкувачи (или припадници на др. слободни професии) би имале опција за самовработување во која би биле опфатени и пензиското и здравственото осигурување во голем број би мигрирале кон таа опција, бидејќи покрај другото би им ги олеснила и деловните односи со клиентите. Опцијата 1 погоре е неповолна за сите преведувачи/толкувачи и припадници на др. слободни професии што



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Ассоцијација преведувачи Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

جامعة ترجماء جمهورية مقدونيا

Здружение на преведувачи на Република Македонија


сериозно сакаат да се занимаваат со својата професија со оглед на тоа што не остваруваат никакви права на заштита.

Сепак, законски услови за подобрување на состојбата и создавање поволна солидна опција за стекнување статус на самовработени физички лица за сите слободни преведувачи/толкувачи и припадници на други слободни професии постојат, но треба да се доработат или да се преточат во реалност.

2.1. Закон за забрана на нерегистрирана дејност

Овој закон (http://www.mosp.gov.mk/content/pdf/zakoni/Zakon_neregistrirana_dejnost.pdf) во член 5 им забранува на сите физички лица да вршат нерегистрирана дејност, а во член 6 вели дека за нерегистрирана дејност на физичко лице се смета дејност што не е регистрирана кај надлежен орган или ако лицето не поседува законски пропишан акт со кој ги исполнува условите за вршење регистрирана дејност издаден од надлежен орган согласно закон. Потоа во член 14 законот предвидува глоби од 3 до 10.000 евра за физичките лица што вршат нерегистрирана дејност. За да се исполнат барањата на овој закон и да се исполни еден од условите за статусот самовработен преведувач/толкувач физичко лице, државните органи треба да отворат регистар на самовработени професионални преведувачи/толкувачи во соодветен државен орган. ЗПРМ смета дека Министерството за култура би можело да го води овој регистар поради природата на професиите преведувач и толкувач, но веројатно би можел да биде сместен и во Министерството за труд и социјална политика или во Министерството за економија. (Исто види точка 1.9 погоре).

2.2. Управата за јавни приходи веќе има објавено брошура за самовработени лица што е подготвена врз основа на постојните правни основи и предвидува две категории самовработени лица од кои едната е САМОВРАБОТЕНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ. Таму се вели дека не се сметаат за трговци (трговец-поединец) според ЗТД:... и физички лица кои се занимаваат со слободни занимања. Во оваа категорија влегуваат и преведувачите и толкувачите (и лекторите, новинарите, медијаторите, уметниците...). Понатаму, вели дека статус на самовработено лице може да добијат сите графани кои остваруваат приходи од самостојна дејност, како давање професионални и други интелектуални услуги, а овде повторно влегуваат преведувачите и толкувачите.



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

СОУДИСТУВАЧКА АСОЦИЈАЦИЈА

Здружение на преведувачи на Република Македонија

УП веќи дека сите физички лица кои остваруваат приходи од самостојна дејност, должни се својата дејност да ја регистрираат кај надлежниот регистар. На ова се осврнавме погоре и дадовме предлог како да се исполни, но како услов за статус на самовработено лице веќе е поставен од страна на УП. Исто така, во истата брошура, УП веќи дека овој регистар може да биде кај соодветната асоцијација на која припаѓате (Здружението на преведувачи на РМ (ЗПРМ) би можело да го води овој регистар, но бидејќи ЗПРМ нема ни финансиски средства ниту човечки ресурси да го воспостави и да го води регистарот, ќе треба да добие значителна поддршка од некоја институција. Во секој случај, подгответи сме да помогнеме околу изработка на условите за запишување во регистарот на професијата за да обезбедиме дека залишаните вршители на превод и толкување ќе ги исполнуваат највисоките професионални стандарди за вршење на својата професија).

Понатаму, во брошурата се веќи дека овие регистри се должни по службена должност до Централниот регистар на РМ да ги пренесат решенијата за упис, заради обезбедување на соодветните податоци за регистрацијата, како што се: ЕМБС, ЕДБ, шифра на дејност, правна форма и сл. Сите податоци запишани во регистрите ќе имаат правно дејство спрема трети лица, од денот кога ќе бидат пренесени во електронска форма и објавени на веб страницата на Централниот регистар www.crm.com.mk.

Во истата брошура, УП предвидува можност за паушално оданочување на приходите на граѓаните кои вршат самостојна дејност:

- кои не се во состојба да водат деловни книги или на кого водењето на деловните книги им го отежнува вршењето на дејноста;
- кои не вработуваат други лица;
- во чија дејност не вложуваат и други лица; и
- кои остваруваат нето годишен приход од вршење на дејност до две просечни годишни плати, но ние овде предлагаме таа граница да изнесува три просечни плати месечно од горенаведените причини (види точка 1.4).

Граѓаните кои вршат регистрирана дејност, а кои персоналниот данок на доход го плакаат во паушален износ, не се обврзани за водење на деловни книги и немаат обврска да воведат во употреба одобрен систем за евидентирање на готовински плаќања. Analogno на ова и не се обврзани да состават и да достават Годишна сметка до УП и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.

2.3 Заклучок

За повеќе информации посетете ја нашата интернет-страница www.mata.mk

To see MATA Bylaws, Code of Professional Conduct and Ethics, Framework Action Programme and other relevant information and documents please visit our website <http://www.mata.mk>



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преводачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

جامعة المترجمين في جمهورية مقدونيا

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Горенаведениите услови се однесуваат на плаќањето персонален данок, но тој би можел да се дополни со паушално плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување, кои би се плаќале однапред за цела година, во три различни износи, според просечните приходи на засегнатите самовработени физички лица (види погоре точка 1.2) и со тоа убаво да се опфатат сите аспекти и законски барања, и да им се овозможи на преведувачите и толкувачите (и на другите слободни професии) професионално и во согласност со законските обврски да ја вршат својата професија и рамноправно да учествуваат во правниот промет, и да ги остварат обврските и правата од задолжителното социјално осигурување.
Стекнувањето статус на самовработено физичко лице од професијата преведувач/толкувач или друга слободна професија треба да биде на доброволна основа, по барање на лицето.

Дополнително треба да се регулира како се прекинува статусот на самовработено лице и како тој би преминал во друг облик на правен субјект или како сосема би прекинал.

3. Придобивки од статусот самовработен преведувач/толкувач физичко лице (слободен преведувач/толкувач) за слободните преведувачи и толкувачи и за државата

Придобивките од дооформувањето и практичната примена на ваквиот модел на самовработен преведувач толкувач физичко лице (или припадник на друга слободна професија) се повеќекратни:

3.1 Голем број припадници на слободните професии ќе имаат можност да го сменат својот статус од невработени во вработени лица. Само заедницата на преведувачи и толкувачи брои неколку илјади слободни преведувачи и толкувачи. Ако на тоа ги додадеме и актерите, музичките, ликовните и другите уметници, писатели, новинари, лектори итн. ќе стасаме до значителна бројка на лица што би се самовработиле и не би биле на товар на државата како невработени. Би можело да се каже дека со воведувањето на овој модел на самовработување ќе се намали забележливо бројот невработени.



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Ассоцијација на преведувачите на Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia


جامعة المترجمين في جمهورية مقدونيا

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Сметаме, исто така, дека треба да постојат стимулации и олеснувања за нови самовработени лица во овој модел, како што има за другите облици на самовработување, секако приспособени на карактеристиките на овој модел.

- 3.2 Ќе придонесе за подигање на професионалните стандарди и квалитетот во вршењето на професиите преведувач и толкувач бидејќи ќе биде точно определено кој може да се запише во регистарот на професионални преведувачи и толкувачи и под кои услови за професионално да се занимава со овие професии како самовработено физичко лице.
- 3.3 На почетокот на секоја година во фондовите за пензиско и здравствено осигурување авансно ќе се слеваат средства од трите пакети за задолжително социјално осигурување предложени и образложени погоре (**види точка 1.2**) со што ќе се зголеми капацитетот на фондовите да ги опслужуваат своите корисници.
- 3.4 Трите пакети ќе бидат достапни за сите физички лица што вршат дејност и се запишани во соодветните регистри без „оглед дали ги заработкаат горните наведени граници, односно дури и ако не заработкаат ни до најниската просечна плата. Тоа значи дека под услов редовно да го плаќаат пакетот за задолжително пензиско и здравствено осигурување без оглед што заработкаат помалку од предвидената просечна нето плата за пакетот (на пр. под 9.500 денари за првиот пакет), ќе можат да ги уживаат правата и придобивките од осигурувањето и со тоа да си обезбедат посреден и поздрав живот и да си обезбедат најниска пензија доколку ги исполнат законските барања за минималните уплатени износи и минималниот број години (15). Ваквиот пристап во продавањето на пакетите за задолжително социјално осигурување значително ќе го подобри квалитетот на животот на посиромашното население во РМ, како и задоволството на граѓаните од системот за социјална заштита.
- 3.5 Ќе се започне практика која е присутна во повеќе европски земји (**види погоре/фуснота...**), со што Македонија ќе стане једна од земјите што ги следат прогресивните трендови во областа на социјалното осигурување.

Се надеваме дека сериозно ќе го разгледате нашиот предлог и дека тој ќе претставува солидна основа за взајемна дискусија и продуктивна средба. Се надеваме дека ќе нè



Association des traducteurs de la République de Macédoine

Асоцијација на преводчици Република Македонија

马其顿共和国翻译员协会

Translators Association of the Republic of Macedonia

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Здруженије на преведувачи на Република Македонија

викнете на првична работна средба на која понатаму би го доразгледале нашиот предлог што е можно посекоро. Ако и вам ви одговара, би сакале да се сртнеме со претставници на горсименуваните државни органи **на почетокот на месец октомври**, во вашите простории. Во меѓувреме, ние ќе ја продолжиме јавната дискусија со членовите на професиите преведувач и толкувач, и со членовите на другите слободни професии (лектори, писатели, музички, ликовни и други уметници...) и со нивните здруженија и дополнително ќе ви доставиме ажуриран подобрен документ врз основа на јавната дискусија.

Со почит,

с.р.

Иrena Кацарски-Кимова

Претседател

Здружение на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ)

Телефон за контакт: 071 308516

Е-майл: zdruzenie.preveduvaci@gmail.com